



Димитрие МАНЕВСКИ

НА КОГО И ЗОШТО МУ Е ПОТРЕБЕН ДИЈАЛОГОТ?

Дијалог! Овој збор потекнува од грчките зборови διὰ (дија, низ, со) и λόγος (логос, збор, разговор). Од потеклото на зборот јасно се гледа дека тој означува дејствие со кое низ разговор, односно со зборови се одвива заеднички процес на комуницирање.

Ова секако е оригинерното значење на овој збор. Кај нас за него, како и за сè останато, постои и друго значење. Ваквото значење се менува во зависност од тоа кој го употребува зборот.

Така, да речеме, за опозиционите партии од албанскиот блок зборот дијалог претставува само параван за спроведување на своите лични интереси. Ова го велам затоа што како одминува времето така сè почесто на површина испливуваат многу нелегални, односно криминални дејствија, кои директно или индиректно во најголем број случаи се поврзуваат токму со функционерите кои во минатата владејачка гарнитура доаѓаа од редот на овие партии. Токму затоа тие имаат потреба на сите можни начини повторно да дојдат до владејачките позиции за да можат многу полесно да испливаат од сопствената кал. Форсирањето на тезата дека со немањето дијалог се уриваат постулатите на, како што тие ја нарекуваат, "Рамковна Македонија", е само обид да се дојде до таа цел. Секако дека сè ова тие го презентираат во една етничка димензија, која би требало нив повторно да ги претстави како дискриминирана група, токму заради етничката припадност.

Истиот збор, пак, за македонските партии од опозицијата претставува можност за добивање во време за внатрепартиско реорганизирање, добивање дневно политички поени и секако, карактеристично македонски, работење против своите државни интереси. Донекаде ми е разбирливо тоа опозицијата да се обидува да ѝ парира на власта и да се труди на сите начини да го зголеми својот рејтинг за сметка на оној на власта. Но, во никој случај не можам да разберам зошто повторно се обидуваат, како и пред 5-6 години, да играат на картата со која преку генерирање нестабилност се предизвикува политичка криза, која секогаш има сериозни последици. Тие се надеваат дека откако таа ќе заврши, ќе можат повторно да излезат во јавноста и со прст да покажат на сите други и да ги посочат како главни и единствени виновници за сè она што се случило.

**ВО СЕГАШНИОТ СПЛЕТ
НА ОКОЛНОСТИ, ИГРАЊЕТО
НА КАРТАТА НЕМАЊЕ
ДИЈАЛОГ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ
ДО СИТУАЦИЈА - ЕСКАЛИРАЊЕ
НА ВЕШТАЧКИ СОЗДАДЕНАТА
КРИЗА, А НИТУ ТИЕ НИТУ НЕКОЈ
ДРУГ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ
ПОЈАВИ КАКО СПАСИТЕЛ,
ЗАТОА ШТО НЕ БИ ИМАЛО
ШТО ДА СЕ СПАСУВА.**



**КОГА ЗБОРУВА
ПРИЈАТЕЛОТ, СЛУШАЈ
ШТО ТИ КАЖУВА,
КОГА ЗБОРУВА
НЕПРИЈАТЕЛОТ,
СЛУШАЈ ШТО НЕ ТИ
КАЖУВА!**

**Она што загрижува се
мотивите заради кои се инсисти-
тира на дијалог, сите тие се
различни, но едно нешто им
е заедничко, негативни се за
Македонија.**

Единствено нешто од што стравувам е тоа дека во моментниот сплет на околности, играњето на таа карта може да доведе до ситуација по ескалирањето на вештачки создадената криза, ниту тие, а ниту, пак, некој друг би можел да се појави како спасител, од едноставна причина што не би имало што да се спасува.

За партиите од власта, пак, овој збор веднаш предизвикува главоболка и ги асоцира на сите притисоци на кои ќе мора да подлежат заради својата политичка нетактичност и наивност. Единствените самите себе можат да се обвинат за ситуацијата во која се доведоа. Тоа е ситуација во која постојано се напаѓани од сите страни и се посочуваат како "лошите момци", кои не сакаат да седнат на маса и да водат дијалог за битните прашања, а со самото тоа им се наметнува и етикетата на "генератори на криза".

За мене, целата оваа ситуација е загрижувачка. Не ме загрижува што постојано се инсистира на тоа дека "недостасува дијалог". Таквот дијалог, за каков што постојано се зборува кај нас, не постои никаде во светот. Не постои од едноставна причина што со него би се довела во прашање севкупната поставеност на модерните политички системи. Ова го велам затоа што не би имало поента да постои власт и опозиција, ако е потребно за секое прашање да постои консензус. Секаде во светот е сосема вообичаено опозицијата да не се согласува со власта за голем дел од прашањата за кои се дискутира. Всушност, тоа постоеше и кај нас, сè до пред 6-7 месеци, а не се секавам дека некој од странските претставници изрази желба да биде "диригент" и да им дава ритам на опозиционерите кога со тенџериња тропаа во Собранието или, пак, да се обиде да ја врати ДПА во законодавниот дом кога таа реши да го напушти. Она што ме загрижува се мотивите за кои претходно спомнав дека ги сметам за главна причина што дијалогот ни стана деноноќна преокупација. Сите тие мотиви се различни, но едно нешто им е заедничко, а тоа е лошата намера во поглед на нашата држава и доколку било кој од нив се реализира, тоа би претставувало сериозен удар за речиси сите нејзини сегменти.